

Еко-ДРР Билтен Македонија

Градење на капацитети за ЕКО-ДРР преку одржливо
управување со шумите во МАКЕДОНИЈА
Ноември 2017 - Октомври 2022

Проект за градење на капацитети за еко-системски базирано намалување на ризиците од катастрофи (Еко-ДРР) преку одржливо стопанисување со шумите

Целта на овој проект е да се развие еко-системски базиран модел за намалување на ризикот од катастрофи (Еко-ДРР) против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари со користење на повеќе функции на шумата.

Центарот за управување со кризи (ЦУК) е институцијата за имплементација.

Прв состанок на ЗКТ

Првиот состанок на Заедничкото координативно тело (ЗКТ) беше одржан во просториите на ЦУК на 20 Декември 2017 со Директорот на ЦУК г-дин Агрон БУЏАКУ како претседавач и заменик-директорот на Балканската канцеларија на ЈИСА г-дин ХИБИНО како заменик-претседавач.

Вкупно присуствуваа 14 учесници од ЦУК, МЗШВ (Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство), ЈПМШ (Јавно претпријатие "Македонски шуми"), Секретаријат за европски прашања, Амбасадата на Јапонија, Балканската канцеларија на ЈИСА и Проектот. Беше објаснет прегледот на Проектот и дискусиите беа насочени кон тоа како да се продолжи во иднина.

Во воведното излагање, претседавачот г-дин Буџаку ги сумираше катастрофите што се случија во Македонија во последниве години и постави големи очекувања за овој Проект.

Беа разменети ставови околу првичната верзија на Матрицата за дизајн на проектот (МДП), а првата официјална верзија на МДП, заедно со работниот план и годишниот план, беше официјално одобрена по добивањето потврда од учесниците. Проектот официјално започна!



Горе: Сесија за прашања и одговори

Доле: Претседавачот и Проект лидерот го потпишуваат записникот од ЗКТ

Летање на беспилотно летало и снимање на воздушни фотографии



Поставување на контролни точки на земјата

Летање со дрон извршено од специјалистот г-дин Фуруја

Во Мај 2018 година,

фотографии од воздух беа снимени со помош на беспилотно летало - дрон на планината Водно и на пилот-местото во Радовиш. Инженерите од ЦУК и ЈПМШ исто така учествуваа во вежбата за летање со беспилотно летало, а спроведена е и практична обука за поставување на контролни точки и летање со беспилотно летало.

Инженерите на ЈПМШ коментираа "денот за летање со беспилотното летало беше историски во управувањето со шумите во Македонија. Во иднина, ние ќе продолжиме да добиваме повеќе искуство во летањето со беспилотно летало и ќе го користиме дронот во разни ситуации како што е следење на шумските пожари".

Користејќи ги воздушните фотографии направени со беспилотното летало, ќе се создаде дигитален модел на теренот кој ја прикажува деталната топографија, а врз основа на овој модел ќе се развие детален дизајн на градежните работи за пошумување.

Еко-ДРР семинар за подигнување на јавната свест во главниот град Скопје и на пилот-местото во градот Радовиш

Семинар во градот Скопје и градот Радовиш се одржа во насока на ширење на концептот на Еко-ДРР и планот за активностите на Проектот. Покрај ЦУК и ЈПМШ беа поканети и Министерството за животна средина и просторно планирање, Националната хидрометеоролошка служба и други засегнати страни. Концептот на Еко-ДРР и прегледот на Проектот беа споделени со широк спектар на засегнати страни.

На состанокот, беше потенцирана важноста на урбанистичкото планирање, како што се ограничувањата на развојот заради спречување на катастрофите и потребата за вклучување на Еко-ДРР концептот во Законот за шуми. Се очекува дека овие дискусии ќе бидат дополнително продлабочени во релевантните организации.

Поканетите гости беа многу заинтересирани за овој Проект бидејќи во последниве години Македонија претрпи тешки штети поради природните катастрофи, како што се лизгање на земјиштето предизвикано од обилните дождови.

Учесниците се изразија дека ги разбираат активностите на Проектот и покажаа очекувања дека овој Проект ќе придонесе за намалување на ризикот од катастрофи.



Семинар во Скопје



Воведни зборови од претседавачот



Флаери дистрибуирани на семинарот

Тековен полупериод : Главни активности за секое постигнување

Целокупни активности:

- ◆ Прв ЗКТ состанок
- ◆ Конечна верзија на работниот план беше развиена по временскиот период за добивање коментари
- Постигнување 1 : Функциите на МКФФИС се зајакнаа и се проширија**

- ◆ Потпишан е договор за зајакнување на функциите на МКФФИС
- ◆ Проучен е пристапот за продолжување на МКФФИС
- ◆ Проучен е пристапот за хидрауличен модел и мапа на опасности
- ◆ Беспилотно летање беше спроведено за мерење на топографијата

Постигнување 2 : Зајакнување на план за управување со шумите

- ◆ Извршена е анализа на постојниот план за управување со шумите и прикажан е начинот на управување со шумите во Јапонија
- Постигнување 3 : Градење на капацитети за контрола на ерозија + пошумување**

- ◆ Пилот-местото беше измерено
- ◆ Беа започната инспекција на расадниците и изработка на план за подобрување
- ◆ Беа проучен методот и системот за мониторинг по контролата за ерозија и пошумувањето

Постигнување 4 : Јавната свест за Еко-ДРР

- ◆ Беа изработени флаери за ширење на концептот на Еко-ДРР и прегледот на Проектот
- ◆ Семинар за јавната свест за Еко-ДРР се одржа во градот Скопје и градот Радовиш

Контакт:

Канцеларија на Проектот
Димче Мирчев Бр.9,
Скопје, Македонија
Тел: +389-2-3249-115
Веб страна на Проектот:
<https://www.jica.go.jp/project/english/macedonia/001/index.html>
Веб страна на ЦУК:
www.cuk.gov.mk/mk

Настани во следниот полу-период:

Јули - Август:

Тренинг во Јапонија (Учество на 5 луѓе од ЦУК и ЈПМШ)

Ноември:

Втор состанок на ТКГ (Техничка група за координација)

Втор состанок на ЗКТ (Заедничко координативно тело)



Центар за управување со кризи (ЦУК)



Japan International Cooperation Agency